

Халк Банка АД Скопје

Извештај на независниот ревизор и

Финансиски извештаи за

годината завршена на 31 декември 2015

Содржина	Страна
Извештај на независниот ревизор	
Ревидирани финансиски извештаи	
Биланс на успех	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Биланс на состојба	3
Извештај за промените во капиталот и резервите	4-5
Извештај за паричниот тек	6-7
Белешки кон финансиските извештаи	8-125
Годишен извештај за работењето на Банката	
Неревидирана годишна сметка на Банката	

Финансиски
извештаи



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Соравија Центар, Скопје, 7-ми кат
Ул. "Филип Втори Македонски" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон +389 (2) 3135 220
Факс +389 (2) 3111 811
Е-пошта kpmg@kpmg.com.mk
Портал www.kpmg.com.mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Халк Банка АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Халк Банка АД Скопје ("Банката") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2015 година и извештајот за билансот на успех, сеопфатна добивка, промените во капиталот и резервите и паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Банката е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и проценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледаваме соодветните интерни контроли воспоставени во Банката за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Банката. Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Банката на 31 декември 2015 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Банката за годината завршена на 31 декември 2014 година беа ревидирани од друг ревизор, чијшто извештај издаден на 29 април 2015 година искажа мнение без резерва за финансиските извештаи.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Банката изготвен согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34 (д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Банката, изготвен од раководството согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Банката и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Банката, на и за годината која завршува на 31 декември 2015 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Банката која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Банката на 27 април 2016 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Банката, којшто беше одобрен од Надзорниот одбор на Банката на 27 април 2016 година.

Скопје, 27 април 2016 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска

Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
УПРАВИТЕЛ
Гордана Никушевска

Гордана Никушевска

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***Биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2015**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од камата	1.522.509	1.347.445
Расходи за камата	(453.900)	(472.213)
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.068.609	875.232
Приходи од провизии и надомести	359.290	288.919
Расходи за провизии и надомести	(161.134)	(115.204)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	198.156	173.715
Нето-приходи од тргување	72	411
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	38.909	23.872
Останати приходи од дејноста	62.487	56.927
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(100.934)	(101.968)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(28.259)	(29.986)
Трошоци за вработените	(339.810)	(272.322)
Амортизација	(104.866)	(96.504)
Останати расходи од дејноста	(379.651)	(325.862)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	414.713	303.515
Данок на добивка	(43.755)	(32.441)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	370.958	271.074
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		
акционерите на банката	370.958	271.074
неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	1.282	937
разводната заработка по акција (во денари)	1.282	937

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2015

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Добивка/(загуба) за финансиската година	370.958	271.074
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)	-	-
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
Ревалоризациска резерва за превземените средства врз основа на наплатени побарувања	-	-
*ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството	2.952	4.599
*намалување на ревалоризациската резерва рекласифицирано во Билансот на успех	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	373.910	275.673
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на*:	-	-
акционерите на банката	373.910	275.673
неконтролираното учество	-	-

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Надзорниот одбор на 27 Април 2016 година.

Г. Неџдет Палакчи
Главен извршен директорГ. Томче Тасевски
Извршен ДиректорГ. Турхан Адеми
Извршен ДиректорГ-ѓа Букет Геречки
Извршен Директор

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Биланс на состојба на ден 31 декември 2015

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 31.12.2015	претходна година 31.12.2014
Актива		
Парични средства и парични еквиваленти	18 5.521.386	6.056.764
Средства за тргување	19 107.224	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20 -	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21 -	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1 9.704	8.703
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2 20.636.322	16.923.315
Вложувања во хартии од вредност	23 2.894.899	1.750.283
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24 -	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1 -	-
Останати побарувања	25 197.833	169.687
Заложени средства	26 -	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27 45.585	97.327
Нематеријални средства	28 38.161	33.119
Недвижности и опрема	29 720.553	699.507
Одложени даночни средства	30.2 -	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31 -	-
Вкупна актива	30.171.667	25.738.705
Обврски		
Обврски за тргување	32 -	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33 -	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21 -	-
Депозити на банките	34.1 2.033.037	983.820
Депозити на други комитенти	34.2 18.689.590	16.696.435
Издадени должнички хартии од вредност	35 -	-
Обврски по кредити	36 4.935.663	3.951.938
Субординирани обврски	37 -	-
Посебна резерва и резервирања	38 85.807	46.159
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1 16.565	30.730
Одложени даночни обврски	30.2 -	-
Останати обврски	39 182.688	175.216
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31 -	-
Вкупно обврски	25.943.350	21.884.298
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40 2.893.690	2.893.690
Премии од акции	325.854	325.854
Сопствени акции	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	7.551	4.599
Останати резерви	150.735	137.181
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)	850.487	493.083
Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	4.228.317	3.854.407
Неконтролирано учество*	-	-
Вкупно капитал и резерви	4.228.317	3.854.407
Вкупно обврски и капитал и резерви	30.171.667	25.738.705
Потенцијални обврски	42 11.315.067	8.127.856
Потенцијални средства	42 -	-

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Надзорниот одбор на 27 Април 2016 година.

Г. Неџдет Палачки

Главен извршен директор

Г. Томче Тасевски

Извршен Директор

Г. Турхан Адеми

Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречки

Извршен Директор

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2015

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка		(Акумирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтинуирано учество*	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва превземени средства од ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположливост за распределба на акционерите					Ограничена за распределба на акционерите
во илјади денари																		
На 1 јануари 2014 година (претходна година)	2.893.690	325.854	-	-	-	-	-	-	-	129.882	-	-	229.308	-	-	3.578.734	-	3.578.734
Корекции на почетната состојба																		
На 1 јануари 2014 година (претходна година), коригирано	2.893.690	325.854	-	-	-	-	-	-	-	129.882	-	-	229.308	-	-	3.578.734	-	3.578.734
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година																		
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.074	-	-	271.074	-	271.074
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризациска резерва за превземени средства од ненаплатени побарувања	-	-	-	-	-	4.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.599	-	4.599
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	4.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.599	-	4.599
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.074	-	-	271.074	-	271.074
Тран. со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																		
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.299	-	-	(7.299)	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во капиталот и резервите – распределба на добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.299	-	-	138.691	-	-	145.991	-	145.991

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2015 (продолжение)

во илјади денари

На 31 декември 2014 (претх. Год.) / 1 јануари 2015 (тековна год.)

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Добивка/(загуба) за финансиската година

Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Промени во објективната вредност на средствата

расположливи за продажба

Промени во објективната вредност на инструментите за

заштита од ризикот од паричните текови

Ревалоризациска резерва за превземени средства од

ненаплатени побарувања

Промени во објек. вредност на инструментите за заштита

од ризикот од нето-вложување во странско работење

Курсни разлики од вложување во странско работење

Одложени даночни (средства)/обврски признаени во

капиталот и резервите

Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во

Билансот на успех (наведете детално)

Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите

Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финан. Година

Тран со акционерите, признаени во капиталот и резервите:

Издадени акции во текот на периодот

Издвојување за законска резерва

Издвојување за останати резерви

Дивиденди

Откуп на сопствени акции

Продадени сопствени акции

Промени во капиталот и резервите – распределба на добивка

Нам. На рев. Резерви. Рекласификација во БУ

Транс. со акционерите, признаени во капиталот и резервите

На 31 декември 2015 (тековна година)

Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		(Акумирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтр. рол. ир. учество	Вкупно капитал и резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за превземени средства од ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
2.893.690	325.854	-	-	-	4.599	-	-	-	137.181	-	-	493.083	-	-	3,854,407	-	3,854,407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.958	-	-	370.958	-	370.958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.952	-	2.952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.952	-	2.952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.958	-	-	370.958	-	370.958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.554	-	-	(13.554)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.554	-	-	(13.554)	-	-	-	-	-
2.893.690	325.854	-	-	-	7.551	-	-	-	150.735	-	-	850.487	-	-	4.228.317	-	4.228.317

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2015

	Белешка	Во илјади денари	
		тековна година 31.12.2015	претходна година 31.12.2014
Паричен тек од основата дејност			
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		414.713	303.515
Коригирана за:			
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		-	-
Амортизацијата на:			
Нематеријални средства	15/28	14.449	18.813
Недвижности и опрема	15/29	90.417	77.691
Капиталната добивка од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема	11	(1.096)	(371)
продажба на преземени с-ва врз основа на ненаплатени побарувања	11	(17.586)	(2.993)
Капиталната загуба од:			
продажба на нематеријални средства	16	-	-
продажба на недвижности и опрема		-	286
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
Приходи од камата	6	(1.522.509)	(1.347.445)
Расходи за камата	6	453.900	472.213
Нето-приходи од тргување	8	(72)	(411)
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа			
Дополнителна исправка на вредноста	12	187.677	155.921
ослободена исправка на вредноста	12	(86.743)	(53.953)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа			
дополнителни загуби поради оштетување	13	28.259	29.986
ослободени загуби поради оштетување		-	-
Посебна резерва			
дополнителни резервирања	38	166.160	15.572
ослободени резервирања	38	(161.409)	(14.248)
Приходи од дивиденди	11	(3.879)	(4.886)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции		-	26.507
Наплатени камати		1.484.892	1.333.306
Платени камати		(453.856)	(454.517)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива		593.316	554.986
Зголемување)/намалување на деловната актива:			
Средства за тргување		(105.129)	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		(1.001)	(1.021)
Кредити на и побарувања од други комитенти		(3.779.746)	(3.422.280)
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		41.069	7.708
Задолжителна резерва во странска валута		(16.546)	(144.653)
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни односи		-	-
Останати побарувања		(30.504)	(52.938)
Одложени даночни средства		-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2015 (продолжение)**Зголемување/(намалување) на деловните обврски:**

Обврски за тргување
Дериватни обврски чувани за управување со ризик
Депозити на банки
Депозити на други комитенти
Останати обврски
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување
Нето паричен тек од основата дејност пред оданочувањето
(Платен)/поврат на данок на добивка
Нето паричен тек од основата дејност
Паричен тек од инвестициската дејност
(Вложување во хартии од вредност)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва
(Набавка на нематеријални средства)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства
(Набавка на недвижности и опрема)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба
(Останати одливи од инвестициската дејност)
Останати приливи од инвестициската дејност
Нето паричен тек од инвестициската дејност
Паричен тек од финансирањето
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)
Приливи од издадените должнички хартии од вредност
(Отплата на обврските по кредити)
Зголемување на обврските по кредити
(Отплата на издадените субординирани обврски)
Приливи од издадените субординирани обврски
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот
(Откуп на сопствени акции)
Продадени сопствени акции
(Платени дивиденди)
(Останати одливи од финансирањето)
Останати приливи од финансирањето
Нето паричен тек од финансирањето
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Јануари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември

во илјади денари		
Белешка	тековна година 31.12.2015	претходна година 31.12.2014
	-	-
	-	-
	1.049.048	(705.875)
	1.995.634	4.165.132
	44.792	28.596
	-	-
	(209.066)	429.655
	(57.920)	(1.866)
	(266.986)	427.789
	(2.105.137)	(1.866.074)
	964.921	1.274.307
	-	-
	-	-
	(19.491)	(23.373)
	-	-
	(117.792)	(96.593)
	7.425	2.360
	-	-
	-	-
	-	-
	3.879	4.885
	(1.266.195)	(704.488)
	-	-
	-	-
	(728.332)	(1.284.815)
	1.709.667	2.959.473
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	981.335	1.674.658
	(79)	(111)
	-	-
	(551.925)	1.397.848
	5.360.301	3.962.453
18	4.808.377	5.360.301

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Број на
белешка

Белешка
1 Вовед

2 Управување со ризици

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
 - 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промените на пазарниот ризик
 - 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)
 - 2.3.3 Валутен ризик
 - 2.3.4 Останати пазарни ризици
- 2.4 Оперативен ризик

3 Адекватност на капиталот

4 Известување според сегментите

5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Биланс на успех

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок од добивка

Биланс на состојба

Актива

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
- 22.1 Кредити на и побарувања од банки
- 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
- 34 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
- 34.1 Депозити на банки
- 34.2 Депозити на други комитенти
- 35 Издадени должнички хартии од вредност
- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 39 Останати обврски
- 40 Запишан капитал

Други обелоденувања

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции
- 47 Настани после датумот на билансот на состојба

1. Вовед

(а) Општи информации

Халкбанка АД, Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје
Република Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година Банката го смени името од Извозно Кредитна Банка АД, Скопје во Халкбанка АД, Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик, со 98,78% од основачкиот капитал се јавува Türkiye Halk Bankasi a.s. Основачкиот капитал се состои од 289.369 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари.

Акциите на Банката котираат на слободен пазар на Македонска берза за хартии од вредност АД, Скопје, со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015).

Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, обавување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Банката нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Вкупниот број на вработени во Банката на 31 декември 2015 и 2014 година изнесува 431, односно 404 вработени, соодветно.

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Членови на Управен Одбор

Г. Неџдет Палакчи - Главен извршен директор
Г. Томче Тасевски - Извршен директор
Г. Турхан Адеми - Извршен Директор
Г-ѓа Букет Геречџи - Извршен Директор

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Членови на Надзорен Одбор

Г-дин Мустафа Ајдин, Претседател на Надзорен одбор
Г-дин Ерол Гонџу, Член на Надзорен одбор
Г-дин Хилали Јилдирим, Член на Надзорен одбор
Г-дин Билал Суџубаши, Член на Надзорен одбор
Г-дин Борис Петровски, Член на Надзорен одбор
Г-ѓа Соња Петрушева, Член на Надзорен одбор

1. Вовед (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Финансиските извештаи се одобрени за издавање и потпишани од страна на Управниот Одбор на Банката и истите се предмет на одобрување од страна на Надзорниот Одбор на Банката, на 27 април 2016 година.

Присоединување на Зираат Банка АД Скопје

Собранието на акционери на Халк Банка АД Скопје на 24 февруари 2012 година донесе Одлука за отпочнување на постапка за присоединување на Зираат Банка АД Скопје кон Халк Банка АД Скопје и ги овласти Надзорниот Одбор и Управниот одбор на Халк Банка АД Скопје да ги донесат и да ги потпишат потребните одлуки и други документи во постапката на присоединување.

Основната цел на присоединувањето е продолжување на вршењето на банкарската дејност во Република Македонија преку една поголема Банка, наместо вршењето на истата дејност преку два различни правни субјекти кои се во државна сопственост на Република Турција. Заклучно со 1 октомври 2012, извршено е бришење на Зираат Банка АД Скопје од трговскиот регистар и извршен е упис на статусна промена - присоединување на Зираат Банка АД Скопје како друштво кое се присоединува кон Халкбанка АД Скопје како друштво што превзема, со пренос на сиот имот и обврски.

Претставништво во Република Србија

На 14 декември 2012 година основано е претставништво на Халк Банк АД Скопје во Белград во Република Србија.

(б) Основа за изготвување на финансиските извештаи

Изјава за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди како што се усвоени со Одлука за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Службен весник на РМ бр. 169/10, 165/12, 50/13 и 110/13), Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 169/10, 152/11 и 54/12 и 166/13), како и во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 192/15), Законот за банки (Службен весник на РМ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15 и 153/15), како и подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна Банка на Република Македонија.

Стандарди кои се објавени, а сепуште не се во примена

На датумот кога овие финансиски извештаи беа авторизирани за издавање од страна на Управниот одбор на Банката, не постојат објавени стандарди кои сепуште не се во примена.

Презентација на финансиските извештаи

Финансиските извештаи претставуваат поединечни/неконсолидирани финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за:

- финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност и
- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

1. Вовед (продолжение)**(б) Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)****Функционална и известувачка валута**

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”). Денарот е известувачка и функционална валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати во наредните периоди на известување можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди доколку ревидираната проценка влијае на двата периоди – тековниот и идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1(г).

(в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(и) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, коригирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Банката се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2015 и 2014 година беа како што следи:

	2015	2014
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,59	61,48
1 УСД	56,37	50,56

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Приходи и расходи по основ на камати

Приходите од камата и расходите од камата се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Банката ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување. Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на финансиско средство или обврска и не се ревидира последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од вложувања расположиви-за-продажба со користење на методот на ефективна камата.

(iii) Провизии и надомести

Приходите и расходите од провизии и надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од провизии и надомести, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(iv) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

(v) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vi) Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Данок на непризнаени расходи и исплатени дивиденди и други исплати од добивката до 2014 година

Во 2014 година дојде до промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнаени расходи, применлив до 2013 година, и се премина кон оданочување на сметководствената добивка. Измената се примени проспективно

Согласно законската даночна регулатива применлива од 2009 до 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на добивка само при распределба на истата во вид на дивиденди и друг вид на распределби, додека посебна даночна основа преставуваа непризнаените расходи кои се оданочуваа одделно од данокот на добивка на дивидендите и другите распределби од добивката. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%. Банката нема признаено одложени даночни средства и обврски на 31 декември 2015 и 2014 година, бидејќи не постојат привремени разлики на овие датуми.

(vii) Финансиски средства и обврски

(i) Признавање

Банката почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Банката станува странка на договорните одредби на инструментот.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(ii) Депризнавање

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска. Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iii) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

(iv) Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради оштетување.

(v) Принцип на мерење според објективна вредност

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарните учесници, во вообичаена трансакција, според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски се утврдува на различни начини во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбедат ценовна информација за средството или обврската.

Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(v) Принцип на мерење според објективна вредност (продолжение)

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Банката, за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот.

Вообичаени техники на вреднување се: *пазарен пристап* (се користат котирани цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски), *трошоцен пристап* (познат и како тековен трошок на замена, го претставува износот којшто би бил потребен за замена на постојното средство) и *приходен пристап* (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската).

(vi) Загуби поради оштетување

Банката, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група на финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога постојат објективни докази дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Банката издвојува загуби поради оштетување согласно *Одлуката на НБРМ за управување со кредитниот ризик* (Службен весник бр. 50/13 и 157/13).

Банката анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Банката според поповолни услови кои Банката инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена за сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vi) Загуби поради оштетување (продолжение)

Доколку во последователен период, објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

(vii) Определување по објективна вредност преку биланс на успех

Банката ги определува финансиските средства и обврски по објективна вредност преку биланс на успех, кога:

- средствата и обврските се управувани, проценети и прикажани по објективна вредност;
- определувањето ја елиминира или значајно ја намалува сметководствената неусогласеност која може да настане;
- средствата или обврските содржат вградени деривативи кои значајно ги менуваат паричните текови кои инаку би произлегувале од договорот.

Финансиски средства определени по објективна вредност преку биланс на успех вклучуваат финансиски средства чувани за тргување.

(viii) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Македонија („НБРМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност, и со нејзините краткорочни обврски.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземените средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Банката и вредноста на преземеното средство наведена во актот донесен од страна на Извршителот во постапката за присилна наплата, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценувач.

На датумот на почетното признавање на средството, Банката е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања (Службен весник на РМ бр.50/13) во билансот на состојба да ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжение)

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Банката врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Банката пресметува 20% од нето вредноста на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствената вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто служи на Банката во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

(x) Средства и обврски за тргување

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Банката ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци при почетното признавање директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

(xi) Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирали на активен пазар и кои Банката нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xii) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност плус, во случај на хартии од вредност кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех, инкременталните директни трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Банката има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xii) Вложувања (продолжение)

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Банката ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Банката.

Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Банката, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Банката ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

(xiii) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(xiii) Недвижности и опрема (продолжение)****(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваатна секој датум на известување.

(xiv) Нематеријални средства**(i) Мерење и признавање**

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25
Лиценци	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваатна секој датум на известување.

(xv) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Банката за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во билансот на состојба на Банката.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xvi) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(xvii) Депозити, обврски по кредити, издадени должнички хартии од вредност и субординиран долг

Депозитите и обврските по кредити, се извори на финансирање на Банката.

Банката ги класификува инструментите на капиталот како финансиски обврски или сопственички инструменти во согласност со природата на договорените услови на инструментот.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата.

(xviii) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xviii) Резервирања (продолжение)

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

(xix) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Банката признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивка и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(xx) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)*****(хxi) Заработка по акција***

Банката презентира основна и разводната заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводната заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводувачки потенцијални обични акции.

(хxii) Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува компонента на Банката што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Банката со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлуки за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Банката примарно известува по деловни сегменти, идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

(г) Употреба на оценки и проценки**Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки*****Посебна резерва за кредити и аванси***

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради оштетување како што е објаснето во сметководствената политика 1 (в)(vi).

Банката на месечна основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради оштетување. При одредување дали загубата поради оштетување треба да се признае во билансот на успех, Банката проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Банката користи проценки кои се темелат на минатото искуство за оштетувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик, како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради оштетување.

Посебна резерва на сопственички хартии од вредност расположиви за продажба

Банката утврдува дека постои загуба поради оштетување на сопственичките хартии од вредност расположиви за продажба доколку настанало значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност под нивната набавна вредност. Определувањето што се смета за значајно или пролонгирано бара расудување.

1. Вовед (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Посебна резерва на сопственички хартии од вредност расположиви за продажба (продолжение)

Банката ги оценува покрај останатите фактори и нормалната променливост на цените на акциите. Исто така, загубата поради оштетување се смета за адекватна кога постојат индикации за влошување на финансиската состојба на издавачот, показателите на ниво на индустрија или сектор, промени во технологијата и паричните текови од оперативни и финансиски активности.

Определување на објективната вредност

За определувањето на објективната вредност на финансиските средства и обврски коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се користат техники за вреднување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii). Финансиските инструменти со кои не се тргува често и за кои не постојат транспарентни цени, објективната вредност е помалку веродостојна, поради што има потреба од различни нивоа на расудувања, во зависност од ликвидноста, концентрацијата, несигурност на пазарните фактори, предвидените цени и останати ризици кои влијаат на дадениот инструмент.

Значајани проценки при примената на сметководствените политики

Значајните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Банката овозможуваат финансиските средства и обврски при почетно признавање да бидат класификувани во одредени категории:

- При класификација на одредени средства како средства за тргување, Банката утврдила дека се исполнети дефинициите за финансиски средства чувани за тргување, прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредени средства или обврски како финансиски инструменти по објективна вредност преку билансот на успех, Банката утврдила дека е исполнет еден од критериумите за определување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредено средство како средство чувано-до-достасаност, Банката утврдила дека има и позитивна намера и можност да го чува до периодот на достасување, како што се бара во сметководствената политика 1(в)(xii).

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Позициите во финансиските извештаи и белешките кон нив за тековната 2015 година и претходната година се пополнети согласно со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи. За годината завршена на 31 декември 2015 година немаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

1. Вовед (продолжение)

(f) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Македонија.

Со состојба на денот на финансиските извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

(e) Обелоденувања за управување со ризиците

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2 - Управување со ризици.

(ж) Настани по датумот на билансот на состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на билансот на состојба и датумот кога финансиските извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на билансот на состојба, Банката ги коригира своите финансиски извештаи. Банката не прави корекција на финансиските извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на билансот на состојба.

По 31 декември 2015 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

2. Управување со ризиците

Вовед

Банката е изложена на следните ризици од употреба на финансиските инструменти:

- кредитен ризик,
- ризик на ликвидност и
- пазарни ризици.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

Рамка на управување со ризици

Надзорниот Одбор (“Одбор”) ја одобрува стратегијата за управување со ризиците и ја следи нивната примена. Одборот има формирано Кредитен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области.

Политиките за управување со ризик на Банката се воспоставени за да ги идентификуваат и анализираат ризиците со кои се соочува Банката, за поставување на соодветни лимити и контроли за ризиците, и да ги следи ризиците и усогласеност со лимитите.

Политиките и системите за управување со ризик редовно се следат и анализираат дали ги рефлектираат промените во пазарните услови, и понудените производи и услуги. Банката преку обуки и процедури и политики за управување, има за цел да создаде конструктивна контролна средина, каде сите вработени ќе ги разберат своите улоги и задолженија.

Одборот за ревизија на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, и за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Внатрешната ревизија врши редовни и периодични ревизии на контролите и процедурите за управување со ризик, и овие резултати се презентираат до Одборот за ревизија.

2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Банката ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на кредитниот одбор кој ги одобрува сите кредитни изложености до 1.000.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над 1.000.000 евра, до 25% од сопствените средства на банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор. Кредитните изложености под 350.000 евра се одобруваат од Одборот за СМЕ кредити и од кредитниот одбор за население за кредитни изложености до 150.000 евра, како и кредитните одбори на посебните филијали и експозитури (кредитниот одбор на секоја филијала и експозитура има посебен лимит за одобрување на кредитна изложеност).

Контролата на кредитниот ризик на Банката, која што вклучува:

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Управување со кредитниот ризик (продолжение)

- *Изготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Надлежните Сектори/Дирекции ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, кредитни политики и процедури кои се однесуваат на кредитирањето.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување дали загуба за оштетување е потребна.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и исправката на вредност/посебната резерва до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Банката како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката и Дирекцијата за управување со ризици.

Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката.

Секторот за кредитирање, Дирекцијата за управување со ризици, како и филијалите и експозитурите на Банката се одговорни и за контрола и следење на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици.

Дирекцијата за Внатрешна ревизија и Дирекцијата за внатрешна контрола, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката, врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
во илјади денари																		
Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/поседна резерва	-	-	20.954.125	17.208.154	35.059	34.835	-	-	2.356	793	9.495	7.348	54.205	39.705	1.337.008	1.027.123	22.392.248	18.317.959
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	-	20.954.125	17.208.154	35.059	34.835	-	-	2.356	793	9.495	7.348	54.205	39.705	1.337.008	1.027.123	22.392.248	18.317.959
категорија на ризик А	-	-	20.206.027	16.604.466	35.059	34.835	-	-	2.356	734	5.909	4.788	31.868	19.311	1.312.777	1.021.923	21.593.996	17.686.057
категорија на ризик Б	-	-	195.734	76.899	-	-	-	-	-	-	301	271	-	-	19.097	5.086	215.132	82.256
категорија на ризик В	-	-	118.823	149.085	-	-	-	-	-	-	1.554	1.156	1	1	5.125	113	125.503	150.356
категорија на ризик Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категорија на ризик Д	-	-	433.541	377.704	-	-	-	-	-	59	1.731	1.132	22.336	20.393	9	1	457.617	399.289
(Исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа)	-	-	(669.682)	(574.943)	(351)	(348)	-	-	(24)	(67)	(2.118)	(1.426)	(22.655)	(20.586)	(15.347)	(10.591)	(710.177)	(607.962)
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	-	20.284.483	16.633.211	34.708	34.487	-	-	2.332	726	7.377	5.922	31.550	19.119	1.321.661	1.016.532	21.682.071	17.709.997
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик**

II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва достасани побарувања

Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста

до 30 дена

Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста

недостасани побарувања

реструктурирани побарувања

останати побарувања

Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва

Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва

(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)

Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва

Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
-	-	6.050	4.139	-	-	-	-	-	-	298	149	161.076	146.918	-	-	167.424	151.207
-	-	6.050	4.139	-	-	-	-	-	-	298	149	161.076	146.918	-	-	167.424	151.207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.704	8.703	431.823	376.177	2.860.190	1.715.796	-	-	2.496.332	3.385.329	-	-	-	-	3.172.438	2.051.321	8.970.487	7.537.326
9.704	8.703	437.873	380.316	2.860.190	1.715.796	-	-	2.496.332	3.385.329	298	149	161.076	146.918	3.172.438	2.051.321	9.137.911	7.688.533
9.704	8.703	21.391.998	17.588.470	2.895.249	1.750.631	-	-	2.498.688	3.386.122	9.793	7.497	215.281	186.623	4.509.446	3.078.444	31.530.159	26.006.491
-	-	(669.682)	(574.943)	(351)	(348)	-	-	(24)	(67)	(2.118)	(1.426)	(22.655)	(20.586)	(15.347)	(10.591)	(710.177)	(607.962)
9.704	8.703	20.722.316	17.013.527	2.894.898	1.750.283	-	-	2.498.664	3.386.055	7.675	6.071	192.626	166.037	4.494.099	3.067.853	30.819.982	25.398.529

Реструктурирани кредити

На денот на известувањето, Банката нема реструктурирани кредити (главница) (31 декември 2014 година: нема).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Оштетени кредити и хартии од вредност

Оштетени кредити и хартии од вредност се такви кредити и хартии од вредност за кои што Банката врз основа на Одлуката на НБРМ за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банката според степенот на нивната ризичност (“Одлуката”) одредила дека има потреба од издвојување на загуби поради оштетување. Сите кредити се класификувани од А до Д ризична категорија според деновите на доцнење и други критериуми утврдени во истата одлука.

Достасани, но не оштетени кредити

Кредити и хартии од вредност кај кои договорната камата и главница се достасани, но Банката верува дека не е соодветно да се пресмета загуба поради оштетување, поради износот на расположливото обезбедувањето или степенот на наплата.

Исправка на вредност/Посебна резерва

Банката пресметува исправка на вредност/посебна резерва која претставува проценка на настанатите загуби поради оштетување во кредитното портфолио. Таа се утврдува како разлика од сметководствената вредност на кредитното портфолио и сегашната вредност на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио. Ваквата анализа Банката ја прави на поединечна основа за сите кредитни изложености, како што е дефинирано во Одлуката.

Оштетувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А ја прикажува целокупната изложеност на банката на кредитен ризик на поединечна основа, по категории на кредитен ризик и изложеностите кои се класифицирани на групна основа. Во табелата се прикажани соодветната исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Банката:

- Неисполнување на договорени плаќања на главница или камата;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката на НБРМ за управување со кредитен ризик, Банката врши класификација на кредитните изложености во следниве категории на ризик:

<i>Категорија на ризик А</i>	- побарувањата од централната влада на Република Македонија и побарувањата од Народната банка - делот од кредитната изложеност којшто е обезбеден со првокласни инструменти за обезбедување доколку инструментот се активира во рок од 60 дена од рокот на достасувањето на таа изложеност - финансиската состојба и паричните текови на клиентот овозможуваат негово натамошно работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката; - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат во рокот на достасување или со задоцнување до 31 ден, или - во последните дванаесет месеци не е извршено реструктурирање на кое било побарување од клиентот
<i>Категорија на ризик Б</i>	- клиентот покажува финансиски слабости, но неговите парични приливи се доволни за редовно намирување на достасаните обврски - обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување до 60 дена, - во последните шест месеци не е извршено реструктурирање на кредитната изложеност
<i>Категорија на ризик В</i>	- паричните приливи на клиентот се несоодветни за редовно намирување на обврските; - банката не располага со потребните и ажурирани информации за да ја оцени кредитна способност на клиентот; - кредитната изложеност е реструктурирана; - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 120 дена
<i>Категорија на ризик Г</i>	- клиентот е неликвиден - наплатата на кредитната изложеност зависи од активирањето на инструментите за обезбедување - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 240 дена, или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е само повремено во интервалот од 241 до 300 дена
<i>Категорија на ризик Д</i>	- обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување над 241 ден - над клиентот е воведена стечајна или ликвидациона постапка - клиентот го оспорува постоењето на кредитната изложеност - банката очекува дека ќе наплати само мал дел од кредитната изложеност.

Согласно Одлука на Надзорниот Одбор, Банката почнувајќи од 31.12.2014 година за нефункционалните побарувања врши исправка на вредност/посебна резерва од 100%.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот/ хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката истотака, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Банката има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. Колатералот подлежи на годишно преоценување, и тоа за тип на колатерал недвижен имот, за кредитни изложености над износ од ЕУР 100.000, и за тип подвижен имот, за кредитни изложености над ЕУР 50.000. Генерално, Банката не зема обезбедување за пласмани во банки. Банката не зема обезбедување за хартиите од вредност, и нема такво обезбедување на 31 декември 2015 или 2014 година.

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица се обезбедени со меници што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загуба од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнителено обезбедување од комингентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

Должничките хартии од вредност и благајничките записи воглавно се необезбедени.

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик. Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	483.213	452.644	-	-	-	-	-	-	13.645	22.966	40.876	36.863	537.734	512.473
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802.614	65.080	802.614	65.080
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	2.481.973	2.320.235	-	-	-	-	-	-	-	-	690.434	206.129	3.172.407	2.526.363
Гаранции од физички лица	-	-	132.450	-	-	-	-	-	-	-	3.186	-	-	-	135.636	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	10.023.766	6.952.124	-	-	-	-	-	-	2.105	2.897	408.637	613.715	10.434.508	7.568.736
Имот за вршење дејност	-	-	15.546.770	11.964.113	-	-	-	-	-	-	239	119	1.999.745	2.125.905	17.546.754	14.090.137
Залог на подвижен имот	-	-	1.273.906	980.720	-	-	-	-	-	-	2.545	5.686	207.192	394.256	1.483.643	1.380.661
Останати видови на обезбедување	-	-	128.870	533.508	-	-	-	-	-	-	1.266	2.978	130.311	111.799	260.447	648.284
<i>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа</i>	-	-	30.070.948	23.203.343	-	-	-	-	-	-	22.986	34.646	4.279.809	3.553.746	34.373.743	26.791.735

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<i>во илјади денари</i>																		
Нерезиденти	-	-	247.292	283.377	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	43.116	43.037	290.409	326.414
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	126.055	66.081	-	-	-	-	-	-	56	40	-	-	9.417	3.512	135.528	69.63
Рударство и вадење на камен	-	-	16.996	22.582	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	1.280	1.246	18.282	23.831
Прехрамбена индустрија	-	-	573.432	363.558	-	-	-	-	-	-	58	56	-	-	49.856	29.822	623.346	393.436
Текстилна индустрија и производство на облека и обуви	-	-	357.461	167.350	-	-	-	-	-	-	25	17	-	-	9.603	2.128	367.089	169.495
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	825.194	690.879	-	-	-	-	-	-	28	22	-	149	31.454	39.730	856.676	730.780
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	378.207	215.788	-	-	-	-	-	-	48	13	-	-	237.937	496.035	616.192	711.836
Останата преработувачка индустрија	-	-	390.892	400.541	-	-	-	-	-	-	58	34	-	-	162.778	44.120	553.728	444.695
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	4.766	135.542	-	-	-	-	-	-	3	2	24	19	990	108.235	5.783	243.798
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	17.336	13.864	-	-	-	-	-	-	304	154	3	4	642	594	18.285	14.616
Градежништво	-	-	1.112.053	641.364	-	-	-	-	-	-	129	124	-	-	593.692	584.927	1.705.874	1.226.415
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	4.544.068	3.871.745	-	-	-	-	-	-	835	543	241	192	1.376.448	593.466	5.921.592	4.465.946
Транспорт и складирање	-	-	1.506.789	1.239.792	-	-	-	-	-	-	168	161	-	-	308.143	270.498	1.815.100	1.510.451

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	290.472	143.160	-	-	-	-	-	-	89	74	566	566	30.903	7.448	322.030	151.248
Информации и комуникации	-	-	48.511	66.686	-	-	-	-	-	-	36	36	12	11	13.627	7.755	62.186	74.488
Финансиски дејности и дејности на осигурување	9.704	8.703	130	47	34.708	34.777	-	-	2.498.664	3.386.055	53	47	189.980	164.057	847.940	113.942	3.581.179	3.707.628
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	516.830	678.543	-	-	-	-	-	-	10	4	-	-	55.346	56.736	572.186	735.283
Стручни, научни и технички дејности	-	-	94.506	79.961	-	-	-	-	-	-	56	45	-	-	39.970	40.934	134.532	120.940
Административни и помошни услужни дејности	-	-	87.105	96.487	-	-	-	-	-	-	48	26	115	115	25.475	9.122	112.743	105.750
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	-	-	77.135	46.894	2.860.190	1.715.506	-	-	-	-	-	-	93	93	-	-	2.937.418	1.762.493
Образование	-	-	83.925	176.078	-	-	-	-	-	-	28	16	-	-	17.512	36.873	101.465	212.967
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	142.365	76.849	-	-	-	-	-	-	25	18	-	-	805	1.197	143.195	78.064
Уметност, забава и рекреација	-	-	14.821	16.902	-	-	-	-	-	-	16	8	31	-	697	1.878	15.565	18.788
Други услужни дејности	-	-	8.940	8.889	-	-	-	-	-	-	49	48	298	298	3.118	3.055	12.405	12.290
Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Физички лица	-	-	9.236.898	7.502.311	-	-	-	-	-	-	5.547	4.579	1.262	532	633.149	571.287	9.876.856	8.078.709
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	20.137	8.257	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	201	276	20.338	8.534
Вкупно	9.704	8.703	20.722.316	17.013.527	2.894.898	1.750.283	-	-	2.498.664	3.386.055	7.675	6.071	192.626	166.037	4.494.099	3.067.853	30.819.982	25.398.529

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<i>во илјади денари</i>																		
Географска локација																		
Република Македонија	-	-	20.459.766	16.713.612	2.894.677	1.750.283	-	-	1.931.756	3.278.340	7.672	6.066	30.838	19.044	3.669.428	2.970.499	28.994.137	24.737.844
Земји-членки на Европската унија	9.704	8.703	-	-	221	-	-	-	526.343	96.119	-	-	161.772	146.979	-	-	698.040	251.801
Европа (останато)	-	-	262.550	299.915	-	-	-	-	11.068	10.404	3	5	16	15	824.671	97.354	1.098.308	407.693
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	29.497	1.191	-	-	-	-	-	-	29.497	1.191
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	9.704	8.703	20.722.316	17.013.527	2.894.898	1.750.283	-	-	2.498.664	3.386.055	7.675	6.071	192.626	166.037	4.494.099	3.067.853	30.819.982	25.398.529

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик претставува ризик банката да не може да обезбеди доволно средства за намирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намири со многу повисоки трошоци.

Управување со ризик на ликвидност

Банката при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални или невообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Банката.

Дирекцијата за средства, ликвидност и тргување ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за средства, ликвидност и тргување одржува портфолио на краткорочни ликвидни средства, главно составени од краткорочни ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Банката.

Сите политики и процедури за ликвидносниот ризик се предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со актива и пасива. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Банката на дневно ниво и се доставуваат до НБРМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување. Банката континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

<i>во илјади денари</i>	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2015 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	4.810.528	-	-	713.009	-	-	5.523.537
Средства за тргување	2.281	-	-	-	-	104.943	107.224
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	9.704	9.704
Кредити на и побарувања од други комитенти	865.639	542.416	3.918.182	1.777.760	5.793.234	8.549.122	21.446.353
Вложувања во хартии од вредност	57.471	300.000	1.800.000	-	320.898	435.000	2.913.369
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	193.331	13.722	15.551	-	-	-	222.604
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	5.929.250	856.138	5.733.733	2.490.769	6.114.132	9.098.769	30.222.791
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.108.507	-	924.530	-	-	-	2.033.037
Депозити на други комитенти	8.616.991	1.625.329	4.837.092	3.051.850	522.582	35.746	18.689.590
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.025.966	38.304	333.641	600.624	2.040.944	909.402	4.948.881
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	16.565	-	-	-	-	16.565
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	166.624	-	16.064	-	-	-	182.688
Вкупно финансиски обврски	10.918.088	1.680.198	6.111.327	3.652.474	2.563.526	945.148	25.870.761
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	168.853	13.567	92.908	380.683	546.987	-	1.202.998
Вонбилансна пасива	519.895	213.913	1.881.622	565.130	661.618	1.500	3.843.678
Рочна неусогласеност	(5.339.880)	(1.024.406)	(2.166.308)	(1.346.152)	3.435.975	8.152.121	1.711.350

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2014 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	5.362.358	-	-	696.463	-	-	6.058.821
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	8.703	8.703
Кредити на и побарувања од други комитенти	638.020	431.100	3.224.707	1.439.709	5.409.091	6.486.989	17.629.616
Вложувања во хартии од вредност	1.614.835	650.000	1.054.845	-	-	-	3.319.680
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	163.525	9.375	18.797	-	-	-	191.697
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	7.778.738	1.090.475	4.298.349	2.136.172	5.409.091	6.495.692	27.208.517
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	983.210	-	610	-	-	-	983.820
Депозити на други комитенти	5.592.894	1.683.143	4.929.765	2.743.521	1.728.261	18.851	16.696.435
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	25.516	31.451	285.284	1.432.716	1.373.760	804.520	3.953.247
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	30.730	-	-	-	30.730
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	157.148	-	18.068	-	-	-	175.216
Вкупно финансиски обврски	6.758.768	1.714.594	5.264.457	4.176.237	3.102.021	823.371	21.839.448
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	3	-	113	216	-	-	332
Вонбилансна пасива	611.464	528	1.007	453	-	-	613.452
Рочна неусогласеност	408.509	(624.647)	(967.002)	(2.040.302)	2.307.070	5.672.321	4.755.949

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)

Табелата ги прикажува недисконтираните бруто парични текови на финансиските средства и обврски и непризнаените обврски за кредитирање на Банката на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Паричните текови кои што Банката очекува да настанат се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување се очекува да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

Согласно политиките за ликвидносен ризик, доколку со примената на прептпоставките за очекуваната рочна структура, во одреден рочен блок, се јавува негативен гап, Банката ќе употреби потребно ниво на средства кои произлегуваат од портфолиото за тргување доколку договорената рочна структура и портфолиото за тргување е повеќе од 90 дена од извештајниот датум кој е краен рок за известување на очекуваната рочна усогласеност на приливи и одливи.

2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

Управување со пазарни ризици

Изложеност на каматен ризик - портфолиото кое не се чува за тргување

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР и различните каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката ги следи промените на каматните стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маржи, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето. Бидејќи за најголемиот дел на каматоносните средства и обврски Банката го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки е во позиција да ги амортизира неповолните ефекти врз нето приходите. Секако, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација

Банката дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени во различните стрес сценарија на промена на каматните стапки.

Анализата на сензитивноста на Банката на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2015 (тековна година) Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2015)	414.713	3.392.419	26.876.500	12,62%
Ефекти од примена на сценарија Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	175.506	3.567.925	29.899.240	11,93%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата: Промена на каматните стапки за 300 базични поени Промена на каматните стапки за 200 базични поени Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(3.766) (2.474) (1.182)	3.388.653 3.389.945 3.391.237	26.876.500 26.876.500 26.876.500	12,61% 12,61% 12,62%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	175.506	3.567.925	29.899.240	11,93%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(39.010)	3.528.915	29.860.230	11,82%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(1.878.809)	1.689.116	28.020.431	6,03%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори) Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефункционални правни лица Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССп од 100% (законски максимум)	(485.637) (736.958)	3.082.288 2.830.967	29.413.603 29.162.282	10,48% 9,71%
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	175.506	3.567.925	29.899.240	11,93%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(130.034)	3.437.891	29.769.206	11,55%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(6.262.696)	(2.694.771)	23.636.544	-11,40%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори) Вложување на кредитна изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(1.618.789) (2.456.526)	1.949.136 1.111.399	28.280.451 27.442.714	6,89% 4,05%

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2014 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2014)	271.074	3.371.147	21.983.456	15,33%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	166.379	3.537.526	24.248.658	14,59%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(5.427)	3.365.720	21.983.456	15,31%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(3.952)	3.367.195	21.983.456	15,32%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(2.477)	3.368.670	21.983.456	15,32%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	166.379	3.537.526	24.248.658	14,59%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(33.985)	3.503.541	24.214.673	14,47%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(1.544.346)	1.993.180	22.704.312	8,78%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(395.229)	3.142.297	23.583.429	13,17%
Вложување на на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефункционални правни лица	(751.167)	2.786.359	23.497.491	11,86%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССп од 100% (законски максимум)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	166.379	3.537.526	24.248.658	14,59%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(113.284)	3.424.242	24.135.374	14,19%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(5.147.822)	(1.610.296)	19.100.837	-8,43%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(1.317.430)	2.220.096	22.931.229	9,68%
Вложување на кредитна изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинански правни лица	(2.503.891)	1.033.635	21.744.768	4,75%

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

	тековна година 2015		претходна година 2014	
<i>Во илјади денари</i>	просечна вредност		просечна вредност	
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)****А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки****ИЗВЕШТАЈ**

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2015 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(65.049)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	151.103
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	136.570
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	1.086
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	-
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(647)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		223.063
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		3.392.419
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		6,58%

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2014 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(72.301)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	123.856
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	149.289
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	2
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	(85)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(1.130)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		199.630
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		3.371.147
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		5,92%

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
2015 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	1.929.874	-	-	-	-	-	1.929.874
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.137.878	1.436.578	15.243.315	705.176	1.369.884	748.162	20.640.993
Вложувања во хартии од вредност	-	300.000	1.781.880	-	320.272	435.625	2.837.777
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	3.067.752	1.736.578	17.025.195	705.176	1.690.156	1.183.787	25.408.644
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.059.898	-	924.531	-	-	-	1.984.429
Депозити на други комитенти	2.336.976	1.614.609	6.178.915	1.812.080	290.235	5.016	12.237.831
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.154.128	34.097	1.971.900	681.568	845.273	246.770	4.933.736
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	4.551.002	1.648.706	9.075.346	2.493.648	1.135.508	251.786	19.155.996
Нето-билансна позиција	(1.483.250)	87.872	7.949.849	(1.788.472)	554.648	932.001	6.252.648
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	(1.483.250)	87.872	7.949.849	(1.788.472)	554.648	932.001	6.252.648

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)***во илјади денари***2014 (претходна година)****Финансиски средства**

Парични средства и парични еквиваленти

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останата неспомената каматочувствителна актива

Вкупно каматочувствителни финансиски средства**Финансиски обврски**

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати неспоменати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски**Нето-билансна позиција**

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето-вонбилансна позиција**Вкупна нето-позиција**

до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
---------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--

3.278.009	-	-	-	-	-	3.278.009
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
882.698	1.533.327	11.596.044	609.987	1.361.849	979.414	16.963.319
-	347.161	345.777	550.000	154.846	300.000	1.697.784
-	-	-	-	-	-	-
4.160.707	1.880.488	11.941.821	1.159.987	1.516.695	1.279.414	21.939.112

-	-	-	-	-	-	-
978.523	-	610	-	-	-	979.133
4.989.818	1.567.588	7.103.525	1.628.940	420.528	-	15.710.399
-	-	-	-	-	-	-
85.146	103.030	1.920.531	1.277.407	490.060	64.534	3.940.708
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6.053.487	1.670.618	9.024.666	2.906.347	910.588	64.534	20.630.240
(1.892.780)	209.870	2.917.155	(1.746.360)	606.107	1.214.880	1.308.872

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.892.780)	209.870	2.917.155	(1.746.360)	606.106	1.214.880	1.308.872

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик**

	Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно
2015										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти		3.847.171	1.298.636	163.227	-	-	-	-	212.352	5.521.386
Средства за тргување		-	107.224	-	-	-	-	-	-	107.224
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		-	-	9.704	-	-	-	-	-	9.704
Кредити на и побарувања од други комитенти		8.785.836	11.701.548	148.938	-	-	-	-	-	20.636.322
Вложувања во хартии од вредност		2.534.641	360.258	-	-	-	-	-	-	2.894.899
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања		90.626	106.331	859	-	-	-	-	17	197.833
Заложени средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства		15.258.274	13.573.997	322.728	-	-	-	-	212.369	29.367.368
Монетарни обврски										
Обврски за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		639	1,962,057	28,188	-	-	-	-	42.153	2.033.037
Депозити на други комитенти		12.353.819	5,809,537	373,431	-	-	-	-	152.803	18.689.590
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		15.099	4,920,564	-	-	-	-	-	-	4.935.663
Субординирани обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)		16.565	-	-	-	-	-	-	-	16.565
Одложени даночни обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски		131.082	43,313	7,894	-	-	-	-	399	182.688
Вкупно монетарни обврски		12.517.204	12.735.471	409.513	-	-	-	-	195.355	25.857.543
Нето-позиција		2.741.070	838.526	(86.785)	-	-	-	-	17.014	3.509.825

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик (продолжение)**

	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски								Други валути	Вкупно
	Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД						
2014										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти		5.057.642	849.097	26.987	-	-	-	-	123.038	6.056.764
Средства за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други банки		-	-	8.703	-	-	-	-	-	8.703
Кредити на и побарувања од други комитенти		7.655.421	9.245.063	22.831	-	-	-	-	-	16.923.315
Вложувања во хартии од вредност		1.695.014	55.269	-	-	-	-	-	-	1.750.283
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања		97.138	72.326	197	-	-	-	-	26	169.687
Заложени средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства		14.505.215	10.221.755	58.718	-	-	-	-	123.064	24.908.752
Монетарни обврски										
Обврски за тргување		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		624	957.637	-	-	-	-	-	25.559	983.820
Депозити на други комитенти		12.020.574	4.323.824	267.155	-	-	-	-	84.882	16.696.435
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		14.882	3.937.056	-	-	-	-	-	-	3.951.938
Субординирани обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)		30.730	-	-	-	-	-	-	-	30.730
Одложени даночни обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски		114.506	59.382	823	-	-	-	-	505	175.216
Вкупно монетарни обврски		12.181.316	9.277.899	267.978	-	-	-	-	110.946	21.838.139
Нето-позиција		2.323.899	943.856	(209.260)	-	-	-	-	12.118	3.070.613

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.4. Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи на банката, како и надворешни настани.

Банката има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл.), како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик).

Во рамките на стратегијата за управување со ризици Банката го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на Адекватност на капитал, Банката користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

3. Адекватност на капиталот

НБРМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот според пропишана стапка од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства на банката претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал намалени за ограничувањата како што следува:

Основниот капитал, кој вклучува обични и некумулативни приоритетни акции, премија од продажба на овие акции, резервите издвоени од оданочивата добивка, кои служат за покривање на загубите што произлегуваат од ризиците со кои се соочува Банката во своето работење, задржаната добивка која не е оптоварена со било какви идни обврски, која е искажана во билансот на состојба и потврдена со Одлука на Собранието на акционери на Банката, или акумулираната загуба за претходниот период, добивката за годината доколку е потврдена од овластен ревизор, намалени за загубата за годината, лиценци, патенти, гудвил и други нематеријални средства, откупени сопствени акции и разлика помеѓу потребната исправка на вредност на финансиски средства и посебна резерва за вонбилансни ставки и износот на исправката на вредност и посебната резерва утврдени согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик.

- Дополнителниот капитал кој вклучува кумулативни приоритетни акции, премија од продадените кумулативни приоритетни акции, намалени за износот на откупените сопствени кумулативни приоритетни акции, 80% од нереализираната добивка од ревалоризацијата на сопственичките и должничките инструменти расположиви за продажба, мерени по објективна вредност, хибридни и субординирани инструменти издадени од страна на Банката.
- Збирот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за вложувањата на Банката во други банки и финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот на тие институции, субординирани и хибридни капитални инструменти и други вложувања во други банки и други финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот како и други намалувања.

При утврдување на износот на сопствените средства, Банката треба да ги почитува следниве ограничувања:

- Износот на дополнителниот капитал да не биде поголем од износот на основниот капитал на Банката.

Збирот на износот на кумулативните приоритетни акции и на субординираните инструменти коишто се дел од дополнителниот капитал не смее да надмине 50% од износот на основниот капитал.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

3.1 Извештај за сопствените средства

Ред.бр	Опис	2015	2014
Основен капитал			
1	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	3.199.999	3.199.999
1.1	Номинална вредност	2.893.690	2.893.690
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	2.893.690	2.893.690
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
1.2	Премија	306.309	306.309
1.2.1	Премија на обични акции	306.309	306.309
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
2	Резерви и задржана добивка или загуба	174.853	161.300
2.1	Резервен фонд	150.735	137.181
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	24.118	24.118
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	-	-
2.4	Тековна добивка	-	-
3	Позиции како резултат на консолидација	-	-
3.1	Малциско учество	-	-
3.2	Резерви од курсни разлики	-	-
3.3	Останати разлики	-	-
4	Одбитни ставки	9.529	14.295
4.1	Загуба на крајот на годината или тековната загуба	-	-
4.2	Откупени сопствени акции	-	-
4.3	Нематеријални средства	9.529	14.295
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
4.5	Износот на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположиви за продажба	-	-
4.7	Други одбитни ставки	-	-
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3.365.323	3.347.003

3. Адекватност на капиталот (продолжение)**3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)****Дополнителен капитал**

Ред.бр	Опис	2015	2014
5	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	19.545	19.545
5.1	Номинална вредност	-	-
5.2	Премија	19.545	19.545
6	Ревалоризациски резерви	7.551	4.599
7	Хибридни и капитални инструменти	-	-
8	Субординирани инструменти	-	-
9	Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал	19.545	-
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ I	27.096	24.144
10	Вложувања во капитал на други банки и финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-	-
11	Вложувања во суборфинирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден број 10	-	-
12	Збиен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти којшто надминува 10% од (I+II)	-	-
13	Вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	-	-
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал	-	-
15	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи) iznosi)	-	-
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	-	-
IV	Основен капитал по одбитни ставки	3.365.323	3.347.003
V	Дополнителен капитал по одбитни ставки	27.096	24.144
	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	3.392.419	3.371.147

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.2 Извештај за стапката на адекватност на капиталот

Ред.бр	Сопствени средства	2015	2014
	Опис		
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	23.961.446	19.562.696
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	1.616.916	1.565.016
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	879.226	832.145
4	Нето-позиција за злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	70.338	66.572
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	879.226	832.145
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	162.866	127.089
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	2.035.829	1.588.613
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици	-	-
13	Актива пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	26.876.500	21.983.454
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	2.150.120	1.758.676
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	3.392.419	3.371.147
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/IV)	12.62%	15,33%

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти**A Оперативни сегменти**

Во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Останато Вложувања во хартии од вредност		Неалоцирано	Вкупно
				Ликвидност	Неалоцирано		
2015							
Нето-приходи/(расходи) од камата	516.455	461.107	-	131.602	(40.555)	-	1.068.609
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	102.597	117.315	-	-	(21.756)	-	198.156
Нето-приходи од тргување	-	-	-	182	(110)	-	72
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	37.480	59.274	-	3.879	763	-	101.396
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	656.532	637.696	-	135.663	(61.658)	-	1.368.233
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(36.723)	(64.130)	-	(2)	(79)	-	(100.934)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(12.596)	(15.663)	-	-	-	-	(28.259)
Амортизација	(52.819)	(52.047)	-	-	-	-	(104,866)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(415.725)	(303.694)	-	(42)	-	-	(719.461)
Вкупно расходи по сегмент	(517.863)	(435.534)	-	(44)	(79)	-	(953.520)
Финансиски резултат по сегмент	138.669	202.162	-	135.619	(61.739)	-	414.713
Данок од добивка							(43.755)
Добивка/(загуба) за финансиската година							370.958
Вкупна актива по сегмент	9.183.374	11.461.327	-	4.931.997	3.790.671		29.367.369
Неалоцирана актива по сегмент						804.298	804.298
Вкупна актива	9.183.374	11.461.327	-	4.931.997	3.790.671	804.298	30.171.667
Вкупно обврски по сегмент	9.421.397	9.452.806	-	-	6.968.925		25.843.128
Неалоцирани обврски по сегмент						4.328.539	4.238.539
Вкупно обврски	9.421.397	9.452.806	-	-	6.968.925	4.328.539	30.171.667

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти**A Оперативни сегменти**

Во илјади денари 2014 година	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Останато Вложувањ а во хартии од вредност	Ликвидност	Неалоцирано	Вкупно
Нето-приходи/(расходи) од камата	399.647	367.774	-	138.394	(30.583)	-	875.232
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	83.879	110.595	-	-	(20.759)	-	173.715
Нето-приходи од тргување	-	-	-	535	(124)	-	411
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	20.381	54.829	-	5.574	15	-	80.799
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	503.907	533.198	-	144.503	(51.451)	-	1.130.157
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(70.936)	(30.873)	-	(48)	(111)	-	(101.968)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(13.494)	(16.492)	-	-	-	-	(29.986)
Амортизација	(43.427)	(53.077)	-	-	-	-	(96.504)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(336.924)	(261.125)	-	(135)	-	-	(598.184)
Вкупно расходи по сегмент	(464.781)	(361.567)	-	(183)	(111)	-	(826.642)
Финансиски резултат по сегмент	39.126	171.631	-	144.320	(51.562)	-	303.515
Данок од добивка							(32.441)
Добивка/(загуба) за финансиската година							271.074
Вкупна актива по сегмент	7.440.465	9.487.252	-	3.329.047	4.651.988	829.953	25.738.705
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	7.440.465	9.487.252	-	3.329.047	4.651.988	829.953	25.738.705
Вкупно обврски по сегмент	8.476.585	8.392.453	-	-	4.935.882	3.933.785	25.738.705
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	8.476.585	8.392.453	-	-	4.935.882	3.933.785	25.738.705

4. Известување според сегменти (продолжение)

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни коминтенти

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)								Сите останати незначајни оперативни сегменти - Ликвидност	Неалоцирано	Вкупно по значаен комитент
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Вложувања во хартии од вредност								
<i>во илјади денари</i>											
2015 (тековна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)											
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014 (претходна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)											
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***4. Известување според сегменти (продолжение)****В Географски подрачја**

Во илјади денари	2015	Земји-членки на			Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)		Неалоцирано	Вкупно
		Република Македонија	Европската унија	Европа (останато)	Останато	Останато		
Вкупни приходи		1.390.436	(49.354)	14.741	12.519	(110)	-	1.368.232
Вкупна актива		28.814.337	1.056.835	239.978	60.517	-	-	30.171.667
Во илјади денари	2014	Земји-членки на			Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)		Неалоцирано	Вкупно
		Република Македонија	Европската унија	Европа (останато)	Останато	Останато		
Вкупни приходи		1.131.880	(26.276)	18.281	6.457	(184)	-	1.130.158
Вкупна актива		25.019.073	441.200	275.676	2.756	-	-	25.738.705

5А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	2015		2014	
	Сметково- дствена вредност	Објективна вредност	Сметково- дствена вредност	Објективна вредност
<i>Во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	5.521.386	5.521.386	6.056.764	6.056.764
Средства за тргување	107.224	107.224	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	9.704	9.704	8.703	8.703
Кредити на и побарувања од други комитенти	20.636.322	20.636.322	16.923.315	16.923.315
Вложувања во хартии од вредност	2.894.899	2.894.899	1.750.283	1.750.283
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	197.833	197.833	169.687	169.687
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски	-	-	-	-
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	2.033.037	2.033.037	983.820	983.820
Депозити на други комитенти	18.689.590	18.689.590	16.696.435	16.696.435
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	4.935.663	4.935.663	3.951.938	3.951.938
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	16.565	16.565	30.730	30.730
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	182.688	182.688	175.216	175.216

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРМ кои достасуваат на краток рок.

Кредити на и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се мерат според амортизирана набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите на и побарувањата од банки се со променлива каматна стапка и со рок на достасување до една година. Нивната сметководствена вредност ја претставува нивната објективна вредност.

5А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на банката во најголем дел се со прилагодлива каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Банката обезбедува кредити финансирани од кредитни линии преку Македонска банка за поддршка на развојот, и истите се пласираат на пазарот и од други банки под истите услови како во Банката. Нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки. Исто така, Банката одобрува кредити на население со фиксни каматни стапки во првите години од кредитот. Производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот, и нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматносни средства кои се чуваат до доспевање и средства класифицирани како расположливи за продажба, кои се прикажуваат според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се базира на објавени цени на активен пазар.

Вложувањата во акции класифицирани како расположливи за продажба се искажани по нивната набавна вредност, бидејќи за истите не постои активен пазар и нема скорешна трансакција кои би можеле да се земат како доказ за нивната објективна вредност. Пазарот за овие хартии од вредност е непостојан и не е доволно развиен така што објективната вредност не може веродостојно да се измери.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на останатите финансиски средства кои вклучуваат побарувања за данок на добивка и останати побарувања како резултат на нивната во најголем дел краткорочна природа, апроксимативно ја претставува сметководствената вредност, додека средствата за тргување се евидентирани според објективна вредност.

Депозити на банки и други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување, како и на орочените депозити со прилагодлива каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Од вкупните депозити на други комитенти, износот на депозити со фиксна каматна стапка претставува 3%, така да објективната вредност на вкупните депозити на други комитенти е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки, не се разликува од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати финансиски обврски

Објективната вредност на останатите финансиски обврски како резултат на нивната краткорочна природа, апроксимативно ја претставува сметководствената вредност.

5Б. Нивоа на објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари		Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2015 (тековна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	107.224	-	-	107.224
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	2.860.190	34.709	2.894.899
Вкупно			107.224	2.860.190	34.709	3.002.123
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
31 декември 2014 (претходна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	1.715.796	34.487	1.750.283
Вкупно			-	1.715.796	34.487	1.750.283
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-

Банката ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 2.860.190 (2014: 1.715.796 илјади МКД) вклучуваат влог во Државни обврзници во износ 1.328.310 (2014: 1.022.859 илјади МКД) и Државни записи во износ од 1.531.880 илјади МКД (2014: 692.937 илјади МКД), додека износот од 34.709 илјади МКД (2014: 34.487 илјади МКД) преставува влог во сопствени акции.

5Б. Нивоа на објективна вредност (продолжение)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2015		претходна година 2014	
	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно				

5Б. Нивоа на објективна вредност (продолжение)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
во илјади денари						
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	-	34.012	34.012	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:			-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	351	351	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	4.800	4.800	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	(4.676)	(4.676)	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	34.487	34.487	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	351	351	-	-
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	-	34.487	34.487	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:						
- Билансот на успех	-	-	(2)	(2)	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	224	224	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	34.709	34.709	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31.12.2015	-	-	(2)	(2)	-	-

6. Нето-приходи/(расходи) од камата

А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	65.789	86.237
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.371.978	1.181.956
Вложувања во хартии од вредност	73.151	62.957
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	11.591	16.295
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.522.509	1.347.445
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	3.729	4.225
Депозити на други комитенти	354.852	412.258
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	90.306	55.218
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	5.013	512
Вкупно расходи за камата	453.900	472.213
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.068.609	875.232

6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	647.804	542.464
Држава	75.631	66.760
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	17	16
Банки	65.789	86.237
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	705.169	614.523
Нерезиденти	16.509	21.150
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	11.590	16.295
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.522.509	1.347.445
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	95.697	77.930
Држава	5.012	510
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	16.824	13.765
Банки	47.723	41.383
Останати финансиски друштва (небанкарски)	91.380	114.239
Домаќинства	196.062	219.499
Нерезиденти	1.202	4.887
Вкупно расходи за камата	453.900	472.213
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.068.609	875.232

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	30.947	28.101
Платен промет		
во земјата	76.712	67.008
со странство	64.677	52.491
Акредитиви и гаранции	26.377	21.291
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато		
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	160.577	120.028
VISA – надомест	5.895	4.011
Master	3.967	7.173
Провизии за трансакции на ПОС	78.161	58.655
Еднократен надомест за картично работење	50.062	39.409
Надомест за конверзија	-	4
Провизии за трансакции на АТМ	4.541	4.184
Други останати приходи од провизии и надомести	17.951	6.592
Вкупно приходи од провизии и надомести	359.290	288.919
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	24.958	21.818
со странство	13.096	9.657
Акредитиви и гаранции	356	197
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	122.724	83.532
(Останати расходи кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	55.236	36.453
Master – надомест	61.908	40.869
Други останати расходи за провизии и надомести	5.580	6.210
Вкупно расходи за провизии и надомести	161.134	115.204
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	198.156	173.715

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

во илјади денари		
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	249.009	199.426
Држава	11	14
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	820	661
Банки	4.027	1.847
Останати финансиски друштва (небанкарски)	203	189
Домаќинства	88.271	68.189
Нерезиденти	16.949	18.593
Вкупно приходи од провизии и надомести	359.290	288.919
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	16.972	14.327
Останати финансиски друштва (небанкарски)	11.536	10.877
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	132.626	90.000
Вкупно расходи за провизии и надомести	161.134	115.204
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	198.156	173.715

8. Нето приходи од тргување

Средства за тргување

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа

Реализирана

Нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа

Реализирана

Нереализирана

Приходи од дивиденда од средствата за тргување

Приходи од камата од средствата за тргување

Обврски за тргување

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа

Реализирана

Нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа

Реализирана

Нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа

Реализирана

Нереализирана

Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа

Реализирана

Нереализирана

Нето-приходи од тргување

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
2	25
(110)	(124)
-	-
-	-
-	-
180	510
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
72	411

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

На 31 декември 2015 година Банката нема нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност (31 декември 2014 година: нема).

10. Нето-приходи/ (расходи) од курсни разлики

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	64.450	47.317
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(618)	78
Останати курсни разлики, на нето-основа	(24.917)	(23.442)
Курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	(6)	(81)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	38.909	23.872

11. Останати приходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	18.897
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	3.879	4.886
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
Недвижности и опрема	1.096	371
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	17.586	2.993
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	78	620
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	10.590	20.537
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	22.745	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
(приходите -10% од вкупните останати приходи од дејноста):		
Приход остварен од продажба на златници	-	-
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	334	636
Пенали за нерелеазирана времена ситуација	-	-
Приход од продажба на меници	487	464
Рефундирање на телефонски трошоци	101	141
Приход од минати години	1.828	4.272
Приход од провизија за транспорт на пари	2,664	2.146
Приход од затворени кредити пред доспевање	81	50
Други останати приходи	1.018	914
Вкупно останати приходи од дејноста	62.487	56.927

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа**

<i>Во илјади денари</i>	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
2015 (тековна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	179.825	2	-	3.839	1.014	2.997	187,677
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(81.969)	-	-	(3.759)	(315)	(700)	(86.743)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	97.856	2	-	80	699	2.297	100.934
2014 (претходна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	148.222	48	-	3.471	674	3.506	155.921
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(50.334)	-	-	(3.360)	(130)	(129)	(53.953)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	97.888	48	-	111	544	3.377	101.968

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

Во илјади денари	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Превзементи средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Гудвил	Вкупно
2015 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	28.259	-	-	-	28.259
Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	28.259	-	-	-	28.259
2014 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	29.986	-	-	-	29.986
(Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	29.986	-	-	-	29.986

14. Трошоци за вработените

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Краткорочни користи за вработените		
Плати	242.802	199.781
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	87.922	68.716
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	499	355
	331.223	268.852
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанокот на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	8.587	3.470
(трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)		
Трош за вработ. врз основ на колективните договори	-	-
Вкупно трошоци за вработените	339.810	272.322

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***15. Амортизација**

<i>Во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
Интерно развиен софтвер	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	12.464
Други интерно развиени нематеријални средства	-
Други нематеријални средства	5.256
Вложувања во немате. средства земени под закуп	2.093
14.449	18.813
Градежни објекти	14.631
Транспортни средства	6.706
Мебел и канцелариска опрема	4.913
Останата опрема	40.341
Други ставки на недвижностите и опремата	2.122
Вложувања во недвижности и опрема земени под закуп	8.978
90.417	77.691
Вкупно амортизација	104.866
	96.504

16. Останати расходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	42	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	44.163	41.828
Премии за осигурување на имотот и на вработените	5.820	5.212
Материјали и услуги	148.088	141.259
Административни и трошоци за маркетинг	39.212	32.774
Останати даноци и придонеси	4.465	3.056
Трошоци за кирии	45.328	40.133
Трошоци за судски спорови	1.179	443
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	4.751	1.324
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	57.680	31.013
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
Недвижности и опрема	-	286
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато	-	-
(10% од вкупните останати расходи од дејноста)	28.923	28.534
Вкупно останати расходи од дејноста	379.651	325.862

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***17. Данок на добивка****А Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината

Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

Одложен данок на добивка

Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
43.755	32.441
-	-
-	-
-	-
-	-
43.755	32.441
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
43.755	32.441

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
43.755	32.441
-	-
43.755	32.441
-	-
-	-
43.755	32.441

17. Данок на добивка (продолжение)

Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2015		претходна година 2014	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		414.712		303.515
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	5,00%	20.919	-	11.547
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	5,50%	22.836	10,69%	2.090
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во БУ	-	-	-	-
Признав.на претходно неприз. даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	10,50%	43.755	-	32,441
Просечна ефективна даночна стапка	10,55%	-	10,69%	-

18. Парични средства и парични еквиваленти

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Парични средства во благајна	807.594	646.160
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	1.502.118	3.028.086
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	566.913	107.778
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	1.902	335
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	1.929.874	1.578.009
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	-	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-
(Исправка на вредноста)	(24)	(67)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	4.808.377	5.360.301
Задолжителни депозити во странска валута	713.009	696.463
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	5.521.386	6.056.764

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари	67	15
Исправка на вредност за годината		
дополнителна исправка на вредноста	3.839	3.471
(ослободување на исправката на вредноста)	(3.759)	(3.360)
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	(123)	(59)
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	24	67

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
67	15
3.839	3.471
(3.759)	(3.360)
-	-
(123)	(59)
-	-
24	67

19. Средства за тргување

А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
Хартии од вредност за тргување	
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>	
Благајнички записи за тргување	-
Државни записи за тргување	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	107.224
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
107.224	-
Котирани	-
Некотирани	107.224
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>	-
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Деривати за тргување	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
107.224	-
Вкупно средства за тргување	-

19. Средства за тргување (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	тековна година 2015		претходна година 2014	
	сметководствена вредност на 31.12.2015 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2014 (тековна година)	сметководствена вредност на 31.12.2015 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2014 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>				
Средства за тргување прекласифицирани во 2015 (тековна година) во:				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2014 (претходна година) во:				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2015 (тековна година)			Прекласифицирани во текот на 2014 (претходна година)		
	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Останати добивки / (загуби) 2015	Биланс на успех 2015	Останати добивки / (загуби) 2014	Биланс на успех 2014	Останати добивки / (загуби) 2014
<i>во илјади денари</i>						
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба						
- приходи од камата						
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа						
- промени во објективната вредност, на нето-основа						
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки						
- приходи од камата						
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа						
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти						
- приходи од камата						
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа						
	-	-	-	-	-	-

19. Средства за тргување (продолжение)

Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

	Прекласифицирани во текот на 2015 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2014 (претходна година)	
	Биланс на успех 2015	Биланс на успех 2014	Биланс на успех 2014
<i>во илјади денари</i>			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
	-	-	-

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
Должнички хартии од вредност	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Сопственички инструменти	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-

На 31 декември 2015 година (31 декември 2014 година: нема) Банката нема финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање.

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

	Во илјад денари			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	Дериватни средства	Дериватни обврски	Дериватни средства	Дериватни обврски
A. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
<i>A.1 според видот на променливата</i>	-	-	-	-
Деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
<i>A.1 според видот на заштитата од ризик</i>	-	-	-	-
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б Вградени деривати	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

На 31 декември 2015 година (31 декември 2014 година: нема) Банката нема деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик.

22. Кредити и побарувања

22.1 Кредити на и побарувања од банки

во илјади денари				
тековна година 2015		претходна година 2014		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Кредити на банки				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити - достасување над три месеци				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	9.704	-	8.703
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	9.704	-	8.703
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	9.704	-	8.703

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари

Исправка на вредност за годината

Дополнителна исправка на вредноста

(Ослободување на исправката на вредноста)

(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

Во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Останатите депозити вклучуваат депозит во Deutsche Bank AG во износ 9.704 илјади МКД (2014: МКД 8.703) како обезбедување за трансакции со MASTER кредитни картички. Овие средства не се на располагање за користење во секојдневното работење на Банката.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	4.043.733	7.335.377	3.198.295	6.167.489
побарувања врз основа на камати	49.613	-	22.816	-
Држава				
побарувања по главница	-	76.123	-	45.735
побарувања врз основа на камати	622	-	1.041	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	552	-	520	-
побарувања врз основа на камати	1	-	1	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	131	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
Станбени кредити	2.186	717.506	3.060	476.331
потрошувачки кредити	214.777	6.839.753	190.049	5.662.918
автомобилски кредити	14.128	14.900	16.036	10.733
Хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	825.687	2.612	738.197	3.327
други кредити	559.139	313.638	465.132	172.005
побарувања врз основа на камати	32.324	-	27.069	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	249.074	13.789	249.055	48.015
побарувања врз основа на камати	339	-	434	-
Тековна достасност	3.531.589	(3.531.589)	3.086.508	(3.086.508)
Вкупно кредити пред исправката на в-ста	9.523.895	11.782.109	7.998.213	9.500.045
(Исправка на вредноста)	(497.357)	(172.325)	(425.994)	(148.949)
Вкупно кредити намалени за исправ. на в-ста	9.026.538	11.609.784	7.572.219	9.351.096

22. Кредити и побарувања (продолжение)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****А Структура на кредитите на и поб. од други комитенти според видот на должникот (продолжение)**

	тековна година 2015	претходна година 2014
Движење на исправката - поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	574,943	477.071
Исправка на вредност за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	179,825	148.222
(Ослободување на исправката на вредноста)	(81,969)	(50.334)
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	(2.549)	
Ефект од курсни разлики	724	(16)
(Отпишани побарувања – По Закон Мин за финансии)	(1.292)	-
Состојба на 31 декември	669.682	574.943
Движење на исправката – групна основа		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредност за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Превзем. средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	669.682	574.943

22. Кредити и побарувања (продолжение)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

	во илјади денари	
	2015	2014
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки)	451.126	379.725
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигур.)	1.434.421	1.309.100
Гаранции од физички лица	4.906.508	4.659.182
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	3.694.037	2.589.040
имот за вршење дејност	5.761.558	4.089.548
Залог на подвижен имот	548.583	378.124
Останати видови обезбедување	71.773	284.634
Необезбедени	3.768.317	3.233.962
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	20.636.322	16.923.315

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба

А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
Должнички хартии од вредност	
Благајнички записи	-
Државни записи	1.531.880
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	1.328.310
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
2.860.190	1.715.796
Котирани	-
Некотирани	2.860.190
Сопственички инструменти	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	35.059
	34.835
Котирани	224
Некотирани	34.835
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста	2.895.249
(Исправка на вредноста)	(350)
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста	1.750.631
	(348)
2.894.899	1.750.283

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	300
Исправка на вредноста за годината	
Дополнителна исправка на вредноста	48
(Ослободување на исправката на вредноста)	-
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	348
350	

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)**23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)****Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)****Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани**

во илјади денари	Биланс на успех 2015	Останати добивки/(загуби) 2015	Биланс на успех 2014	Останати добивки/(загуби) 2014
	Тековна година	Тековна година	Претходна година	Претходна година
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

Вложувањата во должнички инструменти расположливи за продажба во износ од 2.860.190 илјади МКД (2014: 1.715.796 илјади МКД) се однесуваат на вложувања во државни записи во износ од 1.531.880 илјади МКД (2014: 692.237 илјади МКД) и вложувања во државни обврзници во износ од 1.328.310 илјади МКД (2014: 1.022.859 илјади МКД). Вложувањата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 34.709 илјади МКД (2014: 34.487 илјади МКД) вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Банката се стекнала по основ на оснивачко вложување во капиталот на финансиски и нефинансиски друштва.

Со оглед на тоа што за некотираните вложувања не постои активен пазар, како и немањето на скорешни трансакции кои би можеле да се применат во одредувањето на објективната вредност, истите се прикажуваат по набавна вредност, намалена за исправката на вредноста поради оштетување. Пазарот за овие хартии од вредност е непостојан и не е доволно развиен, така што објективната вредност не може веродостојно да се измери.

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување

Должнички хартии од вредност

Благајнички записи
Државни записи
Останати инструменти на пазарот на пари
Обврзници издадени од државата
Корпоративни обврзници
Останати должнички инструменти

Котирани

Некотирани

Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста

(Исправка на вредноста)

Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари

Исправка на вредноста за годината

Дополнителна исправка на вредноста

(Ослободување на исправката на вредноста)

(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***24. Вложувања во подружници и придружени друштва****А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014
		-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	Во МКД илјади		Добивка/(загуба) за финансиската година
			Вкупно капитал и резерви	Приходи	
тековна година 2015	-	-	-	-	-
претходна година 2014	-	-	-	-	-

На 31 декември 2015 година Банката нема вложувања во подружници и придружени друштва (31 декември 2014 година: нема).

25. Останати побарувања

во илјади денари		
	тековна година 2015	претходна година 2014
Побарувања од купувачите	1.659	1.450
Однапред платени трошоци	15.551	18.798
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	9.775	7.477
Побарувања од вработените	1.183	241
Аванси за нематеријални средства	13.722	9.375
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (побарувања кои претставуваат повеќе од 10% од вкупно останати)	-	-
Нумизматика	-	-
Мастер	38.031	37.496
Виса	99.080	83.319
Вестерн Унион	791	148
Залихи	7.926	8.155
Побарување по судски такси	20.754	19.159
Останато	14.135	6.081
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	222.607	191.699
(Исправка на вредноста)	(24.774)	(22.012)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	197.833	169.687

Движење на исправката на вредноста

во илјади денари		
	тековна година 2015	претходна година 2014
Состојба на 1 јануари	22.012	18.094
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	4.011	4.181
(ослободување на исправката на вредноста)	(1.015)	(260)
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	(188)	-
Ефект од курсни разлики	18	(3)
(Отпишани побарувања – по закон Министерство за финансии)	(64)	-
Состојба на 31 декември	24.774	22.012

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

26. Заложени средства

Должнички хартии од вредност

Сопственички инструменти

Вкупно заложени средства

во илјади денари	
тековна година 2015	Претходна година 2014
-	-
-	-

На 31 декември 2015 година Банката нема заложени средства (31 декември 2014 година: нема).

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	59.601	77.181	2.138	25.183	1.689	165.792
преземени во текот на годината	-	-	-	1.755	-	1.755
(продадени во текот на годината)	-	-	(2.138)	(7.877)	(910)	(10.925)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	59.601	77.181	-	19.061	779	156.622
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	59.601	77.181	-	19.061	779	156.622
преземени во текот на годината	3.690	-	-	-	341	4.031
(продадени во текот на годината)	-	(59.614)	-	(5.973)	(345)	(65.932)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	63.291	17.567	-	13.088	775	94.721
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	4.895	18.134	230	10.255	251	33.765
загуба поради оштетување во текот на годината	12.303	14.513	382	3.815	313	31.326
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	(611)	(4.837)	(347)	(5.795)
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	17.198	32.646	-	9.234	217	59.295
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	17.198	32.646	-	9.234	217	59.295
загуба поради оштетување во текот на годината	11.856	14.512	-	2.451	245	29.064
(продадени во текот на годината)	-	(36.206)	-	(2.949)	(70)	(39.225)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	1	1
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	29.054	10.952	-	8.736	393	49.135
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2014 (претходна година)	54.706	59.047	1.908	14.928	1.438	132.027
на 31 декември 2014 (претходна година)	42.403	44.535	-	9.827	562	97.327
на 31 декември 2015 (тековна година)	34.237	6.615	-	4.352	382	45.585

Во 2015 година Банката има преземено два имоти: земјиште и транспортно средство, од кои, транспортното средство е продадено во истата година.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

28. Нематеријални средства**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

Во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Неконтролирано учество	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2014	-	103.066	-	49.485	8.297	-	160.848
зголемувања преку нови набавки	-	1.947	-	15.499	5.927	-	23.373
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	-	105.013	-	64.984	14.224	-	184.221
Состојба на 1 јануари 2015	-	105.013	-	64.984	14.224	-	184.221
зголемувања преку нови набавки	-	13.249	-	500	5.742	-	19.491
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015	-	118.262	-	65.484	19.966	-	203.712
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2014	-	85.104	-	45.433	1.751	-	132.288
амортизација за годината	-	11.464	-	5.256	2.092	-	18.814
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	-	96.570	-	50.689	3.843	-	151.102
Состојба на 1 јануари 2015	-	96.570	-	50.689	3.843	-	151.102
амортизација за годината	-	5.808	-	5.266	3.375	-	14.449
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015	-	102.378	-	55.955	7.218	-	165.551
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2014	-	17.962	-	4.052	6.546	-	28.560
на 31 декември 2014	-	8.443	-	14.295	10.381	-	33.119
на 31 декември 2015	-	15.884	-	9.529	12.748	-	38.161

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

Во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:						
на 31 декември 2014	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2015	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2015 година Банката нема заложено нематеријални средства како обезбедување за обврските на Банката (31 декември 2014 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***29. Недвижности и опрема****А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

<i>Во илјади денари</i>	Земји ште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела риска опрема	Други ставки на недвижно стите и опремата	Останата опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	584.207	35.424	62.969	21.528	356.204	10.351	58.096	1.128.779
Зголемувања	-	3.317	9.607	3.010	2.370	37.475	23.391	25.385	104.555
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(2.276)	-	-	-	(9.704)	-	(11.980)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	587.524	42.755	65.979	23.898	393.679	24.038	83.481	1.221.354
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	587.524	42.755	65.979	23.898	393.679	24.038	83.481	1.221.354
Зголемувања	-	7.677	16.029	4.009	2.642	41.751	38.686	37.856	148.650
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(6.329)	-	-	-	-	-	(6.329)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	(37.187)	-	(37.187)
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	595.201	52.455	69.988	26.540	435.430	25.537	121.337	1.326.488
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	98.712	19.016	50.950	9.065	250.759	-	17.395	445.897
амортизација за годината	-	14.632	6.706	4.914	2.122	40.341	-	8.978	77.693
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(1.743)	-	-	-	-	-	(1.743)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	113.344	23.979	55.864	11.187	291.100	-	26.373	521.847
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	113.344	23.979	55.864	11.187	291.100	-	26.373	521.847
амортизација за годината	-	14.728	9.311	4.022	2.383	44.675	-	15.298	90.417
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(6.329)	-	-	-	-	-	(6.329)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	128.072	26.961	59.886	13.570	335.775	-	41.671	605.935
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	485.495	16.408	12.019	12.463	105.445	10.351	40.701	682.882
на 31 декември 2014 (претходна година)	-	474.180	18.776	10.115	12.711	102.579	24.038	57.108	699.507
на 31 декември 2015 (тековна година)	-	467.129	25.494	10.102	12.970	99.655	25.537	79.666	720.553

29. Недвижности и опрема (продолжение)**Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката**

Во илјади денари				Мебел и канцелариска опрема		Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижности и опрема	
	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства		Останата опрема				Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:									
на 31 декември 2015	-	1.019	-	-	-	-	-	-	1.019
на 31 декември 2014	-	1.095		-	-	-	-	-	1.095

Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност во 2015 1.019 мкд (2014: МКД 1.095 илјади).

На 31 декември 2015 година Банката нема заложено недвижности и опрема како обезбедување за обврските на Банката (31 декември 2014 година: нема).

Оперативен наем

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

Побарувања за данок на добивка (тековен)
Обврски за данок на добивка (тековен)

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
16.565	30.730

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

Во илјади денари	тековна година 2015			претходна година 2014		
	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето- основа	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето- основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2015 година Банката нема признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски (31 декември 2014 година: нема).

Б Непризнаени одложени даночни средства

Даночни загуби
Даночни кредити
Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)

В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

На 31 декември 2015 година Банката нема усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски (31 декември 2014 година: нема).

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б Група за отуѓување

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

На 31 декември 2015 година Банката нема нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување (31 декември 2014 година: нема).

32. Обврски за тргување

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
Депозити на банки	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
Депозити на други комитенти	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
Издадени должнички хартии од вредност	
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
Останати финансиски обврски	-
Деривати за тргување	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
Вкупно обврски за тргување	-

На 31 декември 2015 година Банката нема обврски за тргување (31 декември 2014 година: нема).

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари				
тековна година 2015		претходна година 2014		
Сегашна сметко-водствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметко-водствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>				
	-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>				
	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
	-	-	-	-

На 31 декември 2015 година Банката нема финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање (31 декември 2014 година: нема).

34. Депозити**34.1 Депозити на банки**

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2015		претходна година 2014		
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки				
домашни банки	42.502	-	1.359	-
странски банки	5.909	-	3.302	-
Депозити по видување				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
домашни банки	197.573	-	68.595	-
странски банки	1.786.245	-	909.925	-
Ограничени депозити				
домашни банки	610	-	610	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
домашни банки	17	-	16	-
странски банки	181	-	13	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	2.033.037	-	983.820	-

34. Депозити (продолжение)**34.2 Депозити на други комитенти**

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2015		претходна година 2014		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	3.847.452	-	2.189.225	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	1.989.611	575.930	1.044.501	1.223.596
Ограничени депозити	480.844	202.778	627.467	200.255
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	17.674	-	14.752	-
	6.335.581	778.708	3.875.945	1.423.851
Држава				
Тековни сметки	7.962	-	24.919	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
	7.962	-	24.919	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	224.428	-	139.659	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	165.923	432.180	32.880	207.847
Ограничени депозити	3.194	300	1.724	1.410
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	69	-	810	-
	393.614	432.480	175.073	209.257
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	41.215	-	19.272	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	459.058	758.712	629.710	1.746.819
Ограничени депозити	33	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	6.087	-	9.428	-
	506.393	758.712	658.410	1.746.819

34. Депозити (продолжение)**34.2 Депозити на други комитенти (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2015		претходна година 2014		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Домаќинства				
Тековни сметки	1.794.998	-	1.336.040	-
Депозити по видување	345.390	-	242.285	-
Орочени депозити	5.145.059	1.379.129	2.161.363	4.198.719
Ограничени депозити	245.866	255.871	97.638	210.992
Останати депозити	16.607	-	16.620	-
Обврски врз основа на камати	115.174	-	116.417	-
	7.663.094	1.635.000	3.970.363	4.409.711
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	98.304	-	140.134	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	51.249	5.278	8.095	38.838
Ограничени депозити	22.616	-	9.609	4.734
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	599	-	677	-
	172.768	5.278	158.515	43.572
Тековна достасаност	4.636.702	(4.636.702)	3.342.577	(3.342.577)
Вкупно депозити на други комитенти	15.079.412	3.610.178	12.205.802	4.490.633

35. Издадени должнички хартии од вредност

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
Обв. врз основа на камати за издадени хартии од в/ст	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-

На 31 декември 2015 година Банката нема издадени должнички хартии од вредност (31 декември 2014 година: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

36. Обврски по кредити**А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
резиденти				
Обврски по кредити	-	2.412.069	-	1.173.164
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	3.603	-	1.946	-
нерезиденти	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	1.091.106	-	1.194.222
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	4.441	-	2.519	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	17.717	-	49.470
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	13	-	174	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	1.404.581	-	1.527.282
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	2.133	-	3.161	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	1.171.701	(1.171.701)	334.451	(334.451)
Вкупно обврски по кредити	1.181.891	3.753.772	342.251	3.609.687

36. Обврски по кредити (продолжение)**Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
МБПР	3.603	2.412.070	1.946	1.173.164
<i>странски извори:</i>				
ЕБРД	452	105.591	1.122	210.520
ЕФСЕ	1.126	646.744	1.868	707.036
ФИООМ	-	15.098	-	14.882
ГГФ	1.006	755.483	1.293	817.897
МРФП	13	2.619	174	34.588
СОРОС	-	2.353	-	2.348
ДХБ - Банка	3.990	769.934	1.397	768.518
ЈАПИ КРЕДИ Банка	-	215.581	-	215.185
Тековна достасност	1.171.701	(1.171.701)	334.451	(334.451)
Вкупно обврски по кредити	1.181.891	3.753.772	342.251	3.609.687

Банката има засновано залог на побарувања во форма на нотарски акт во корист на Македонска Банка за поддршка на развој (МБПР) по договори за подкредит со крајни корисници одобрени од кредитните линии на ЕИБ (1,2,3 и 4). Обврска на Банката е побарувањата со кои Банката се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на МБПР.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Халк Банка кон МБПР, МБПР би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Халк Банка од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

36. Обврски по кредити (продолжение)**Услови за отплата на обврските**

Кредитодавател	Обезбедување	Валута	Каматна стапка	Година на достасување
МБПР	Меници +зalog на побарувања од клиентите	ЕУР	1%-3%	2017-2022
СОРОС	Необезбеден кредит	ЕУР	2,5%	Согласно договорите склучени со крајните корисници
ЕФСЕ	Необезбеден кредит	ЕУР	3%-3,188%	2024
МРФП	Необезбеден кредит	ЕУР	5,85%	2015 – 2016
ДХБ	Необезбеден кредит	ЕУР	2,4%	2016
ГГФ	Необезбеден кредит	ЕУР	2,7%-2,8%	2022
ЕБРД	Необезбеден кредит	ЕУР	2,03%	2015 – 2017
ФИООМ	Необезбеден кредит	МКД	0% - 2%	Согласно договорите склучени со крајните корисници
Yapi kredi bank	Необезбеден кредит	ЕУР	2.35%	25.01.2016

37. Субординирани обврски*Обврски по субординирани депозити*

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани кредити

Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност

Обврски врз основа на камати

Откупливи приоритетни акции

Вкупно субординирани обврски

<i>Во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

На 31 декември 2015 година Банката нема обврски по субординирани кредити (31 декември 2014 година: нема)

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***38. Посебна резерва и резервирања**

<i>во илјади денари</i>	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	9.185	179	8.597	-	-	-	17.961
дополнителни резервирања во текот на годината	15.573	-	26.792	-	-	-	42.365
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(14.248)	-	-	-	-	-	(14.248)
Ефект од курсни разлики	81	-	-	-	-	-	81
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	10.591	179	35.389	-	-	-	46.159
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	10.591	179	35.390	-	-	-	46.160
дополнителни резервирања во текот на годината	166.160	-	57.680	-	-	-	223.840
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(161.409)	-	(22.789)	-	-	-	(184.198)
Ефект од курсни разлики	5	-	-	-	-	-	5
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	15.347	179	70.281	-	-	-	85.807

39. Останати обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Обврски кон добавувачите	8.200	10.087
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизии и надоместите	225	20
Пресметани трошоци	85	112
Разграничени приходи од претходна година	16.063	18.072
Краткорочни обврски кон вработените	375	87
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупно останати обврски)	-	-
Мастер	19.639	18.643
Виса	75.051	51.931
Депозити за изведувачки работи	-	3.950
Останати даноци и придонеси	1.757	780
Нераспределен девизен/денарски прилив	35.748	51.078
Оснивачки влог за фирми	2.033	2.724
Останато	23.512	17.732
Вкупно останати обврски	182.688	175.216

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***40. Запишан капитал****А Запишан капитал**

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014
Состојба на 1 јануари - целосно платени	10.000	-	289.369	289.369	-	-	2.893.690	2.893.690
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	10.000	-	289.369	289.369	-	-	2.893.690	2.893.690

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2014: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

40. Запишан капитал (продолжение)**Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-

По денот на изготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

40. Запишан капитал (продолжение)**В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014
Име на акционерот	Запишан капитал (Номинална вредност)	Запишан капитал (Номинална вредност)	право на глас	право на глас
Turkiye Halk Bankasi A.S. Ankara	2.858.360	2.858.360	98,78%	98,78%
Агенција за управување со одземен имот	31.200	31.200	1,08%	1,08%
Вкупно	2.889.560	2.889.560	99.86%	99,86%

Законска резерва

Според локалната законска регулатива Банката треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Банката.

Резерва за сопствени акции

Резервата за сопствени акции на Банката ја сочинува набавната вредност на акциите во сопственост на Банката.

Резерва за објективна вредност

Резервата за објективна вредност на Банката ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризиано.

41. Заработка по акција

А Основна заработка/(загуба) по акција

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

Нето-добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (неведете поделно)

Нето - добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
370.957	271.074
-	-
-	-
370.957	271.074

Пондериран просечен број на обични акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината:

Ефект од издадени сопствени акции

Ефект од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поделно)

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември

Основна заработка по акција (во денари)

<i>број на акции</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
289.369	289.369
-	-
-	-
289.369	289.369
1.282	937

Б Разводната заработка/(загуба) по акција

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции

Корекции на нето-добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции

Нето - добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

<i>во илјади денари</i>	
2015	2014
370.957	271.074
-	-
370.957	271.074

41. Заработка по акција (продолжува)

Б Разводната заработка/(загуба) по акција (продолжува)

Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции

(наведете ги сите настани поодделно)

**Пондериран просечен број на обичните акции
(разводнети) на 31.12**

Разводната заработка по акција (во денари)

број на акции	
тековна година 2015	претходна година 2014
289.369	289.369
-	-
289.369	289.369
1.282	937

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства

42.1 Потенцијални обврски

Платежни непокриени гаранции

во денари

во странска валута

во денари со валутна клаузула

Чинидбени непокриени гаранции

во денари

во странска валута

во денари со валутна клаузула

Непокриени акредитиви

во денари

во странска валута

во денари со валутна клаузула

Неискористени пречекорувања по тековни сметки

Неискористени лимити на кредитни картички

Преземени обврски за кредитирање и неискористени
кредитни лимити

Издадени покриени гаранции

Покриени акредитиви

Останати потенцијални обврски

**Вкупно потенцијални обврски пред посебната
резерва**

(Посебна резерва)

**Вкупно потенцијални обврски намалени за
посебната резерва**

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
1.292.057	554.090
209.697	155.295
590.447	311.235
342.153	334.608
3.807	26.319
99.962	-
-	-
296.997	568.033
-	-
238.447	215.504
463.525	395.576
7.278.538	5.275.464
182.768	226.053
-	3.870
332.016	72.400
11.330.414	8.138.447
(15.347)	(10.591)
11.315.067	8.127.856

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)**42.1 Потенцијални обврски (продолжение)**

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Износот на отповикливи потенцијални обврски изнесува 6.638.200 илјади МКД (2014: 4.830.079 илјади МКД), а износот на неотповикливи 4.692.215 илјади МКД (2014: 3.308.368 илјади МКД).

42.2 Потенцијални средства**Вкупно потенцијални средства**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-

На 31 декември 2015 година Банката нема потенцијални средства (31 декември 2014: нема).

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015***(Сите износи се исказани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***43. Работи во име и за сметка на трети лица**

во илјади денари					
тековна година 2015			претходна година 2014		
Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	4.000	-	4.000	-	4.000
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	1.745.846	-	1.161.400	-	1.161.400
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	(4.000)	-	(4.000)	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	(1.745.846)	-	(1.161.400)	(1.161.400)
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	1.749.846	(1.749.846)	1.165.400	(1.165.400)	-

Банката настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на хартии од вредност во име и за сметка на физичките и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

44. Трансакции со поврзани страни

На 7 април 2011 година Халк Банка од Турција го купи мнозинскиот пакет на акции на ИК Банка (Халкбанка АД, Скопје) во износ од 91,56% со што стана матично претпријатие. Акцииите се откупени од Демир Халк Банка од Холандија (DNB Bank) која поседуваше 66,56% од акциите на ИК Банка (Халкбанка АД, Скопје) како и 25,00% од акциите кои беа во сопственост на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР). По промените во 2012 година и припојувањето на Зираат Банка АД Скопје, Халк Банка од Турција поседува 98,78% од акциите со право на глас.

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со банката се: лица со посебни права и одговорности во банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица и подружници на банката и други лица со кои банката има блиски врски.

На крајот на годината трансакциите со поврзаните страни биле како што се презентирани во продолжение.

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)

А Биланс на состојба

<i>Во илјади денари</i>		Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2015							
Средства							
Тековни сметки	3.382	-	-	-	-	144	3.526
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања							
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	5.001	2.943	7.944	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	16.152	2.304	18.456	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	(143)	(46)	(189)	-
Останати средства	-	-	-	18	8.352	8.370	-
Вкупно	3.382	-	-	21.028	13.697	38.107	
Обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Депозити	868.245	-	-	31.631	53.406	953.282	-
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	771.320	771.320	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	868.245	-	-	31.631	824.726	1.724.602	
Потенцијални обврски							
Издадени гаранции	251.366	-	-	-	-	-	251.366
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	7.202	1.390	8.593	-
(Посебна резерва)	-	-	-	(72)	(14)	(86)	-
Вкупно	251.366	-	-	7.130	1.376	259.872	
Потенцијални средства							
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)

А Биланс на состојба (продолжение)

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
<i>Во илјади денари</i>						
Состојба на 31 декември 2014						
Средства						
Тековни сметки	904	-	-	-	64	968
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	6.199	2.162	8.361
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	18.034	6.264	24.298
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	(214)	(84)	(298)
Останати средства	-	-	-	6	11.641	11.647
Вкупно	904	-	-	24.025	20.047	44.976
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	913.240	-	-	26.661	73.138	1.013.039
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	769.901	769.901
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	638	-	-	-	-	638
Вкупно	913.878	-	-	26.661	843.039	1.783.578
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	76.807	-	-	-	-	76.807
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	5.419	986	6.405
(Посебна резерва)	-	-	-	(54)	(10)	(64)
Вкупно	76.807	-	-	5.365	976	83.148
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)

Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни

Во илјади денари

тековна година 2015

Приходи

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	1.261	302	1.563
Приходи од провизии и надомести	778	-	-	595	306	1.679
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	778	-	-	1.856	608	3.242

Расходи

Расходи за камата	3.053	-	-	622	19.741	23.416
Расходи за провизии и надомести	269	-	-	-	98	367
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетоквни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	3.322	-	-	622	19.839	23.783

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)

Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни (продолжение)

Во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
претходна година 2014						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	1.638	547	2.185
Приходи од провизии и надомести	61	-	-	139	773	973
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	61	-	-	1.777	1.320	3.158
Расходи						
Расходи за камата	3.671	-	-	485	19.586	23,742
Расходи за провизии и надомести	239	-	-	-	36	275
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетоквни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	3.910	-	-	485	19.622	24.017

В Надомести на раководниот кадар на банката

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Краткорочни користи за вработените	114.964	89.177
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	114.964	89.177

45. Наеми

А Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наем

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2015

**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот**

Вкупно

Состојба на 31 декември 2014

**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот**

Вкупно

	Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем		
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2015

**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот**

Вкупно

Состојба на 31 декември 2014

**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот**

Вкупно

	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Во илјади денари

**Вредност на имотот
даден под оперативен
наем:**

состојба на 31 декември
2015

состојба на 31 декември
2014

Вкупно

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опремата	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

45. Наеми (продолжение)

Б Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2015

Вкупно

Состојба на 31 декември 2014

Вкупно

Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем			
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-

Во илјади денари

Вредност на имотот даден под
финансииски наем:

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2014

Зголемувања

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2014

Состојба на 1 јануари 2015

Зголемувања

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2015

Акумулирана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2014

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на
годината

(ослободување на загубата поради
оштетување во текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2014

Состојба на 1 јануари 2015

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на
годината

(ослободување на загубата поради
оштетување во текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2015

Сегашна сметководствена вредност

на 1 януарі 2014

на 31 декември 2014**на 31 декември 2015**[illegible]

45. Наеми (продолжение)

Б Наемател (продолжение)

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

Во илјади денари

Состојба на 31 декември 2015

Вкупно

Состојба на 31 декември 2014

Вкупно

	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Оперативен наем

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

46. Плаќања врз основа на акции

Датум на давање на опцијата

Датум на истекување на опцијата

Цена на реализација на опцијата

Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата

Варијанса

Очекуван принос на дивидендата

Каматна стапка

Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

во илјади денари	
Тековна година 2015	Претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Состојба на 1 јануари

Промени во текот на годината:

опции дадени на членовите на

Надзорниот одбор

опции дадени на членовите на

Управниот одбор

останати дадени опции

форфетирани опции

реализирани опции

опции со истечен краен рок

Состојба на 31 декември

Тековна година 2015		Претходна година 2014	
Број на опциите за акции	Пондерирана просечна цена за опциите за акции	Број на опциите за акции	Пондерирана просечна цена за опциите за акции
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

47. Настани по датумот на билансот на состојба

По денот на составување на билансот не се случиле настани од материјално значење, а кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.